




Close the Ad

on and Live Streaming Rules apply



СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.



Полицијата повика уредничка на Телма на разговор за текст што не го објавила, ЗНМ и ССНМ реагираат

Ж.Н.

Пред 3 недели



Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) и Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) реагираат на постапувањето на Основното јавното обвинителство (ОЈО) и Министерството за внатрешни работи (МВР), овој пат поврзано со **Весна Јовановска-Дојчиновска**, уредник во Телма Телевизија.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Обвинител при скопското обвинителство отворил предмет по пријава за говор на омраза на граѓанин кон друг граѓанин, и со цел да ја истражи и поткрепи пријавата со докази издал наредба МВР да ги обезбеди емитуваните аудио и видео материјали од Телма телевизија, но и наредба за информативен разговор со уредничката Весна Јовановска-Дојчиновска. Полицијата неколку пати ја побарала на домашна адреса, но без да соопшти детали за што точно треба да се јави во полициска станица.

Оттука, ССНМ и ЗНМ ја оценуваат за проблематична постапката преку која МВР, но и ОЈО инволвираат новинари кога постапуваат во случаите без истите да ги информираат зошто се повикуваат на службени разговори.

Потенцираме дека сите меѓународни регулативи, стандарди и препораки укажуваат на тоа дека кога органите на прогонот веќе постапуваат во случај кој вклучува новинар, тоа треба да го направат на начин што преземените овластувања не смеат да имаат ефект на заплашување, заканување или ограничување на слободата на новинарите и медиумите. Дополнително, МВР

НАЈНОВО

НАЈЧИТАНО

2
мин

Ковачевски: Нашите позиции се јасни, не се откажуваме од Е...

4
мин

Макрон: Украина ќе нема мир, ако крајната цел е да се...

6
мин

ВИДЕО | „Ќе ја победиме империјата“ се...

14
мин

Кога ќе завршат залихите, кока-кола во Русија веќе нема...

23
мин

Британија одобри есктрадиција на Асанж во САД

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ ВЕСТИ

Sloboden pecat

ПРЕПОРАЧАНО

1

Ковачевски: Нашите позиции се јасни, не се откажуваме од Е...

2

УБ | Рамадани: Задирањето во идентитетот и...

3

ВИДЕО | Атовска од Украина: Не добивме конкретни одговор...

4

Граѓани за инвертери аплицирале и по неколкупати, Град...